

## Архива на проекти на УКЛО

### ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција“ 2007 – 2013

	Име на проектот	Идентификационен бр.	Тип на проект	Улога на УКЛО и контакт	Цел
1	Обезбедување предучилишни алтернативни услуги (EARLY CHILDHOOD CARE)  Време на реализација: 02.07.2013 – 01.09.2014	IPA/2010/DN 022619/CN314291	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија	Водечки лидер партнер  М-р Гордана Ристевска <a href="mailto:gordana.md@gmail.com">gordana.md@gmail.com</a> Висока медицинска школа – Битола	Зголемување на ресурсите на локални граѓански организации заради обезбедување алтернативни услуги за образование во раното детство за најмаргинализираните деца на предучилишна возраст од руралните и оддалечени области.
2	Регионална сертификација на професионални вештини во секторот за агротуризам (ATC)  Време на реализација: 22.03.2012 – 22.03.2013	CRIS No: 2011/279-904	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија	Финансиски лидер партнер за РМакедонија  Проф.д-р Љупчо Кочоски <a href="mailto:kocoski@t-home.mk">kocoski@t-home.mk</a> Факултет за биотехнички науки – Битола	Промовирање и надоградување на професионалните вештини кај вработените во агротуризмот во прекуграничниот регион на РГрција и РМакедонија.
3	Интерактивен систем за поддршка на фармерите за ефикасно користење и управување со водите (RULAND)  Време на реализација: 01.12.2011 – 03.02.2013	CRIS No: 2011/280-277	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија	Партнер  Проф.д-р Живко Јанкулоски <a href="mailto:jankuloskiz@yahoo.com">jankuloskiz@yahoo.com</a> Факултет за биотехнички науки – Битола	Развивање прекуграничен интерактивен систем за поддршка на фармерите, со што ќе им се помогне во ефикасно користење на водите, како и во подобрување на нивните приноси и економски бенифиции.

### Шеста Рамковна Програма – ФП6

	Име на проектот	Идентификационен бр.	Тип на проект	Улога на УКЛО и контакти	Цел
1	HP FUTURE-BRIDGE  Време на реализација: 01.10.2006 – 30.09.2009	Project number 31522	STREP – Истражувачки проект со специфична цел	Учесник од Технички факултет – Битола  Проф. д-р Александар Маркоски	Општата цел на проектот е развој на нов концепт со високи перформанси и ефективна финансиска конструкција за градење мостови врз база на примена на полимери за забрзана обнова на инфраструктурата.
2	TRANSPower  Време на реализација: 15.08.2006 – 14.08.2009	Project number 31490	Координативни активности	Учесник од Технички факултет – Битола  Проф.д-р Кристи Бомбол	Надгледувана имплементација на мали, специфично структурирани проекти и концепти што претставуваат реалитични чекори и размена на искуства на релевантни кадри за да им обезбедат на институциите што се вклучени можности за градење релевантни капацитети.

## Седма Рамковна Програма – ФП7

	Име на проектот	Идентификационен бр.	Тип на проект	Улога на УКЛО и контакти	Цел
1	Истражувачка видливост 2011 - Македонија (REVIS 2011)  Време на реализација: 01.06.2011 – 31.12.2011	Grant Agreement Number 287500	Активности за поддршка	Координатор  Проф.д-р Божин Донеvски Технички факултет – Битола	Подобрување на јавното препознавање на истражувачите и нивната работа, преку нудење на пошироката јавноста (без разлика на возраста и научната позадина) можности за дискусија и размена на идеи со истражувачите и сл.
2	Компаративни студии за полицијата во ЕУ (COMPOSITE)  Време на реализација: 01.08.2010 – 31.07.2014	Grant Agreement Number 241918	Колаборативен проект (развоен)	Партнер  Проф.д-р Трпе Стојановски <a href="mailto:trpe.stojanovski@marri-rc.org.mk">trpe.stojanovski@marri-rc.org.mk</a> Факултет за безбедност – Скопје	Проучување на ефикасноста на организационите промени кај полициските сили и давање придонес кон процесот на воведување поефикасно и поефективно полициско работење во ЕУ.
3	Истражувачка видливост 2010 - Македонија (REVIS 2010)  Време на реализација: 01.06.2010 – 31.12.2010	Grant Agreement Number 265781	Активности за поддршка	Координатор  Проф.д-р Божин Донеvски Технички факултет – Битола	Зајакнување на јавното препознавање на научните истражувачи и нивната улога во општеството и охрабрување на младите луѓе во РМакедонија за отпочнување со градење научна кариера.
4	Тестирање на иновативни стратегии за чист урбан сообраќај во историски градови (RENAISSANCE)  Време на реализација: 15.09.2008 – 14.09.2012	Grant Agreement Number Tren/FP7TR/219120/RENAISSANCE	Колаборативен проект (интегративен)	Партнер  Проф.д-р Никола Крстановски <a href="mailto:nikolakrster@gmail.com">nikolakrster@gmail.com</a> Технички факултет – Битола	Истражување, пронаоѓање решенија и мерки за имплементација, за одржлив урбан сообраќаен систем во Градот Скопје.
5	Геотермални заедници – демонстрација на каскадното искористување на геотермалната енергија за загревање со мала интегрираност на RES (GEOCOM)  Време на реализација: 01.01.2010 – 31.12.2014	Project number 239515	Колаборативен проект (интегративен)	Учесник од Технички факултет – Битола  Проф.д-р Сања Поповска Василевска <a href="mailto:pvsanja@yahoo.com">pvsanja@yahoo.com</a>	Приказ на најдобрите технологии на Геотермалните заедници при искористување на геотермалната енергија во комбинација со иновативните мерки за ефикасност во трите различни пилот средини (во Унгарија, Словачка и Италија).
6	Транс-национална соработка помеѓу националните контакт лица за Марија Кири активностите (PEOPLE NETWORK)  Време на реализација: 01.08.2008 – 31.07.2011	Grant Agreement Number 221922	Активности за соработка (вмрежување)	Партнер  Проф.д-р Божин Донеvски Технички факултет – Битола	Развој и имплементација на координативни механизми за поттикнување на поблиска соработка помеѓу националните контакт лица во поглед на нивната мобилност.
7	Biomass Energy Europe (BEE)	Project number 213417	Активности за соработка	Учесник од Технички факултет – Битола	Да се хармонизира проценувањето на ресурсите на биомаса, со фокус врз

Време на реализација: 01.08.2008 – 30.11.2010	(вмрежување)	Проф.д-р Сања Поповска Василевска <a href="mailto:pvsanja@yahoo.com">pvsanja@yahoo.com</a>	достапноста на биомасата за производство на енергија во Европа и соседните региони.
--	--------------	--	---

## ТЕМПУС (од 2005)

	Име на проектот	Идентификациски број на проектот	Тип на проект	Улога на УКЈО и контакти	Опис
1	Регионална заедничка докторска програма за претприемништво и менаџмент на МСП во земјите од Западен Балкан  Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western Balkan Countries (DOCSMES)	JP-510993-2010	Академски проекти	Локален координатор  Проф. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиевска ( <a href="mailto:mbaseska@gmail.com">mbaseska@gmail.com</a> ) Економски факултет	Во рамките на проектот се разви структурата, наставната програма и неопходните детали за докторската програма за претприемништво и менаџмент на малите и средни претпријатија, во хармонија со ЕУ стандардите и преку размена на искуства и добри практики, преку мобилност на академски и административен кадар и на докторските кандидати и се воведоа нови наставни методологии и алатки за учење на далечина, преку интензивирање на партиципативноста на заинтересираните страни во дизајнирањето на курикулумот и во истражувачките активности.
2	Развој на знаење за инженерство на животна средина и ресурси  Development of Environment and Resource Engineering Learning (DEREL)	JP-511001-2010	Академски проекти	Локален координатор  Проф. д-р Сашо Атанасоски ( <a href="mailto:s.atanasoski@yahoo.com">s.atanasoski@yahoo.com</a> ) Ректорат	Нова, современа наставна програма од областа на инженерството на животната средина и ресурси од втор циклус студии на УКИМ и на партнерските институции – Универзитетот во Нови Сад, РС и Политехничкиот универзитет во Тирана, РА, базирана на ЕКТС и принципите на Болоња и во склад со принципите и критериумите за заедничка диплома за втор циклус студии, преку креирање одржлива регионална мрежа што нуди организирање курсеви за доживотно учење во областите од интерес за сите заинтересирани страни (т.е. даватели на јавни услуги, компании и НВО) и работилници за зајакнување на релациите помеѓу заинтересираните страни со интензивно вклучување на студентите од втор циклус на оваа програма.
3	Надградба на наставната програма по македонски јазик како странски јазик	JP-158638-2009	Академски проекти	Партнер	Дизајнирање на реформирана наставна програма по македонски јазик како странски јазик и изработка на учебници и

	Macedonian as a Foreign Language Curriculum Upgrading (MaFoLaC)			Вонр. проф. Виолета Јанушева ( <a href="mailto:violetajanuseva@gmail.com">violetajanuseva@gmail.com</a> ) Педагошки факултет	помагала за изучување на истиот на трите тежински нивоа, според Европската референтна рамка за јазиците – А1, В1 и С1 како и дефинирање на процедурите за тестирање и оценување на постигнувањата, во согласност со европските стандарди.
4	Развој на регионални интердисциплинарни студии по мехатроника  Development of Regional Interdisciplinary Studies (DRIMS)	JP-158644-2009	Академски проекти	Локален координатор  Проф. д-р Александар Маркоски ( <a href="mailto:aleksandar.markoski@gmail.com">aleksandar.markoski@gmail.com</a> ) Технички факултет	Интердисциплинарни студии по мехатроника од прв и втор циклус од 3-цикличната структура, во согласност со ЕКТС и признавање на дипломите во склад со Болоњскиот процес, а преку надоградување на достапната опрема, наставните материјали и наставните методи и преку зајакнување на капацитетите на академскиот кадар за квалитетна настава. Вмрежување на ВО институции и индустријата и креирање одржлив систем за меѓусебна и соработка на интернационално ниво, при што се дизајнирани курсеви за доживотно учење за малите и средни претпријатија во Регионот на Западен Балкан.
5	Искористување на локалните ресурси за микрорегионален развој на одржлив агробизнис и туризам во јужен Балкан  Using local resources for micro-regional development of sustainable agri-business and tourism in the Southern Balkans (SATIS)	JP-159143-2009	Академски проекти	Локален координатор  Проф. д-р Димче Китановски ( <a href="mailto:dimce.kitanovski@uklo.edu.mk">dimce.kitanovski@uklo.edu.mk</a> )  Доц. д-р Весна Карапетковска Христова ( <a href="mailto:v.primavera79@gmail.com">v.primavera79@gmail.com</a> ) Факултет за биотехнички науки	Високообразовна понуда од областа на одржлив агробизнис и туризам во Албанија, Косово и Македонија, во хармонија со постоечките локални ресурси, преку сертифицирани програми, воведување двојна диплома и планирање програми што водат кон издавање двојна диплома со европските партнери, подгинување на свесноста за животната средина, разменување на постигнатите резултати во регионот, промовирање на претприемништвото во земјоделието, достапност до европските фондови, развивање одржлив еколошки рурален туризам и промоција на микрорегионален развој.
6	Заеднички регионални мастер студии од областа на интелектуалната сопственост  Regional Joint Degree Master of Intellectual Property Law	JP-144582-2008	Академски проекти	Локален координатор  Проф. д-р Марина Малиш Саздовска ( <a href="mailto:mmalis@fb.uklo.edu.mk">mmalis@fb.uklo.edu.mk</a> ) Факултет за безбедност	Заеднички регионални мастер студии од областа на интелектуалната сопственост, преку дизајнирање и развој на наставна програма, реализација на курсевите за студентите и обука на наставници.
7	Заеднички магистерски степени за	ЈЕР-41077-2006	Академски	Локален	Унифицирана студиска програма за

	Југоисточна Европа во програмата за економија и менаџмент  Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program		проекти	координатор  Проф. д-р Сашо Атанасоски ( <a href="mailto:s.atanasoski@yahoo.com">s.atanasoski@yahoo.com</a> ) Економски факултет	магистерските студии со програмите што се нудат на универзитетите на ЈИ Европа, а коишто се фокусирани на силниот економски развој, преку овозможување на студентите да се здобијат со потребното знаење, вештини и методи за вршење научна дејност за да се подобрат нивите перспективи за вработување во услови на постојано променлива работна средина.
8	Иновациски и менаџмент на знаење кон е-студентски информативен систем  Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information System (iKnow)	JPGR-511342-2010	Проекти за реформа на универзитетски менаџмент	Локален координатор  Проф. д-р Пеце Митревски ( <a href="mailto:pece.mitreviski@uklo.edu.mk">pece.mitreviski@uklo.edu.mk</a> ) Технички факултет	Модернизација на студентските активности во рамките на универзитетското управување преку ИТ поддржан иновациски и менаџмент на знаење дизајн со е-услуги со можност за интегрирање во идни е-владини услуги во Европа и за приближување кон информатичкото општество со економија базирана на знаење што вклучува развој, дизајнирање и овозможување услови за реализација на е-студентските информациски ситеми за: процесот на запишување, менаџмент на лични податоци, со контрола на овластување и пристап, менаџмент на искористување на универзитетските услуги и ресурси (сметководство), администрирање на Europass CV, ECTS, додаток на дипломата и издавање други сертификати, администрација на задачи, академски резултати, вклучително и предавања, испити и резултати од полагања.
9	Видео конференциски образовни услуги  Video Conferencing Educational Services (VICES)	JP-144650-2008	Проекти за реформа на универзитетски менаџмент	Локален координатор  Проф. д-р Пеце Митревски ( <a href="mailto:pece.mitreviski@uklo.edu.mk">pece.mitreviski@uklo.edu.mk</a> ) Технички факултет	Поддршка на процесот на институционална организациска и финансиска реформа на МАРНЕТ со цел модернизација на ВО во РМ преку воспоставување видео конференциски услуги како дел од системот за учење на далечина помеѓу универзитетите во РМ базирани на постоечката IP комуникациска структура на МАРНЕТ.
10	Промовирање модел на интегриран универзитет во РМ  Promoting a model of Integrated University in the FYR of Macedonia (PRIUM)	JEP-41019-2006	Проекти за реформа на универзитетски менаџмент	Локален координатор  Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска  Ректорат ( <a href="mailto:rectorat@uklo.edu.mk">rectorat@uklo.edu.mk</a> )	Модел на интегриран универзитет (УКИМ и УКЛО) преку реформа на централното универзитетско управување и на административната структура до модерни одлучувачки тела и местото на факултетите како важен составен дел под една единствена легална целина и буџет од државата; зајакнување на централните универзитетски услуги насочени кон реструктурирање и/или основање

					централни канцеларии што ќе одговарат на новите барања на факултетите.
11	<p>Развој и воспоставување мерки за отпочнување, зајакнување и одржливост на соработката високо образование – општество</p> <p>Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher Education – Society Cooperation (INTERFACE)</p>	JP-511224-2010	Високото образование и општеството	<p>Локален координатор</p> <p>Калиопа Стилиновиќ, раководител на Сектор за настава, наука и МС (<a href="mailto:kaliopa.stilnovic@klo.edu.mk">kaliopa.stilnovic@klo.edu.mk</a>) Ректорат</p>	Воспоставување систем за континуирано учење и подобрување на квалитетот на универзитетите преку подобрување на перспективите за вработувањата на дипломираните студенти, курсеви за доживотно учење и обука на работни места на академски кадар, борба за спречување на одлив на мозоци и сл.
12	<p>Зајакнување на врската академија – индустрија во заштитата и квалитетот на храната</p> <p>Improving Academia – Industry Links in Food Safety and Quality (FOODLINKS)</p>	JP-158714-2009	Високото образование и општеството	<p>Локален координатор</p> <p>Проф. д-р Анка Трајковска Петкоска (<a href="mailto:anka.trajkovska@uko.edu.mk">anka.trajkovska@uko.edu.mk</a>) Технолошко-технички факултет</p>	Развој на соработката академија – индустрија со цел да се зајакне врската помеѓу тие две компоненти и да се промовира трансферот на знаење од областа на безбедноста на храната и квалитетот на храната, имплементација на курсеви за доживотно учење за надградување на вештините и знаењето од областа на безбедност и квалитет на храната и воспоставување центри на знаење од областа на безбедност на храна и квалитет со вклучување соодветна легислатива.
13	<p>Претприемништво и локален економски развој во Албанија, Косово и Македонија</p> <p>Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and Macedonia</p>	JP-145061-2008	Високото образование и општеството	<p>Локален координатор</p> <p>Проф. д-р Славица Роческа (<a href="mailto:sroceska@yahoo.com">sroceska@yahoo.com</a>) Економски факултет</p>	Развој на академска програма од областа на претприемништвото и локалниот економски развој - заедничка на универзитетите во секоја земја партнер, развој на тренинг програма од областа на претприемништвото за релевантни државни и локални владини институции, фокусирана на создавање подобри услови за претприемништво со усогласување на 3-цикличниот Болоњски систем за обезбедување квалитет и ЕКТС.
14	<p>Градење капацитети за структурна реформа во високото образование во земјите на Западен Балкан</p> <p>Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries (STREW)</p>	SM-511355-2010	Структурни мерки	<p>Локален координатор</p> <p>Проф. д-р Сашо Атанасоски (<a href="mailto:s.atanasoski@yahoo.com">s.atanasoski@yahoo.com</a>) Ректорат</p>	Активности во насока на зајакнување на регионалната соработка во ВО и третирање прашања што се однесуваат на кохерентната конвергентност на Регионот кон ЕНЕА, јакнење на капацитетите за промени во јавната администрација на универзитетите од партнер земјите за прашања поврзани со агендата на ЕУ за модернизација и воспоставување заедничка регионална платформа за структурни реформи преку споредба со најдобрите европски искуства.

15	<p>Зајакнување на системот за обезбедување на квалитет на високообразовните институции во Западен Балкан во насока на поддршка на националното и регионалното планирање</p> <p>Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans Higher Education Institutions in Support of National and Regional Planning (CUBRIC)</p>	SM-158999-2009	Структурни мерки	<p>Локален координатор</p> <p>Проф.д-р Божин Донеvски Технички факултет</p>	<p>Проект за дизајнирање рамка за обезбедување квалитет преку развој на заеднички практики за обезбедување квалитет и вмрежување на национално и регионално ниво и зајакнување на капацитетите преку целни програми за обука и пилот активности за оценување на надворешното институционално евалуирање на универзитетите и агенциите за квалитет во земјите на Западен Балкан.</p>
16	<p>Дизајнирање и имплементирање на национална рамка за квалификации</p> <p>Designing and Implementing of NQF (DINAQUF)</p>	SM-145165-2008	Структурни мерки	<p>Локален координатор</p> <p>Проф. д-р Елизабета Бахтовска (<a href="mailto:elizabetha.bahtovska@tfb.uklo.edu.mk">elizabetha.bahtovska@tfb.uklo.edu.mk</a>) Технички факултет</p>	<p>Дизајнирање и развој на модел на Национална рамка за квалификации за високото образование, верифицирана со регулатива на министерско ниво и практична имплементација на Националната рамка за квалификации преку сет на прифатени нивоа во кои сите постигнати резултати од учењето се мерливи и меѓусебно поврзани на кохерентен начин што ја дефинира врската помеѓу сите образовни и тренинг сертификати во високото образование во Македонија.</p>
17	<p>Институционализација на Меѓународниот летен универзитет</p> <p>Institutionalization of International Summer University</p>	C023B06-2006	Структурни мерки	<p>Локален координатор</p> <p>Калиопа Стилиновиќ, раководител на Сектор за настава, наука и МС (<a href="mailto:kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk">kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk</a>) Ректорат</p>	<p>Инкорпорирање на постигнувањата од Болоња акциските одредби на Меѓународниот летен универзитет во структурите на институциите од партнер земјите.</p>
18	<p>Развој на докторски студии (трет степен) во областа на општествените науки во РМ во согласност со Болоњската спогодба</p> <p>Developing Doctoral Studies (as third cycle) in Social Sciences in FYROM according to Bologna Agreement (DOCSTUD)</p>	C039B06-2006	Структурни мерки	<p>Координатор</p> <p>Проф. д-р Марика Башеска-Горгиевска (<a href="mailto:mbaseska@gmail.com">mbaseska@gmail.com</a>) Економски факултет</p>	<p>Развој на докторски студии (трет степен) во областа на општествените науки во РМ во согласност со Болоњската спогодба.</p>

19	Мрежа на Болоња промотори во Западен Балкан  West Balkan Bologna Promoters Network	C032B06-2006	Структурни мерки	Локален координатор  Проф. д-р Елизабета Бахтовска ( <a href="mailto:elizabetha.bahtovska@tfb.uklo.edu.mk">elizabetha.bahtovska@tfb.uklo.edu.mk</a> ) Технички факултет	Придонес во воспоставувањето на врски за соработка со национални тимови на Болоња промотори од сите земји во Западен Балкан и слични тела од земјите членки и асистирање во тековниот процес на реформи во ВО во согласност со Болоњскиот процес.
20	Надградба на системот за оценување на квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола  Upgrading of a system for quality assessment at the University St Kliment Ohridski in Bitola	C022A06-2006	Структурни мерки	Координатор  Проф. д-р Божин Доновски Технички факултет	Развој на систем за оценување на квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ со цел да биде модел за пример, дисеминиран на национално и на регионално ниво.
21	Полиса на меѓународни односи за промоција на регионална интеграција  International Relations Policy for Regional Integration Promotion (INTERPOL)	C037A06-2006	Структурни мерки	Координатор  Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска  Ректорат ( <a href="mailto:rectorat@uklo.edu.mk">rectorat@uklo.edu.mk</a> )	Размена на добра практика и искуства стекнати во врска со прашањата на меѓународната соработка (развојна политика, имплементација, менаџмент и координација, проценка на добиени услуги, комуникација на резултати) со цел да се промовира регионална интеграција, поддршка на интегрираните университети и имплементација на Болоњскиот процес.

### ТЕМПУС (пред 2005)

Бр.	Проект	Идентификациски број на проектот	Тип на проект	Улога на УКЛО	Контакт лице
1	Интегрирање на е-учење во курикулумот за наставници Integrating E-Learning across Teachers Curriculum	ЈЕР-40020-2005	Академски проекти	Партнер	
2	Нови модели на курикулуми за образование на инженери за храна New Curriculum Models for Educating Food Engineers	ЈЕР-40065-2005	Академски проекти	Партнер	
3	Воведување дво-циклични студии во областа на метрологијата Introducing Two-Tier Studies in the Field of Metrology	ЈЕР-19010-2004	Академски проекти	Партнер	
4	Образование за менаџмент и бизнис во студиите за компјутери Management and Business Education	ЈЕР-18046-2003	Академски проекти	Партнер	



	<b>in Computer Studies</b>				
5	Е-бизнис менаџмент на Економски факултет E-Business for the Faculty of Economics	17030 (2002)	Академски проекти	Партнер	
6	Напредна регионална соработка на ЈИЕ: развој на студиска програма за последипломски студии за хотелиерство и туризам Advanced regional cooperation in SEE: development of postgraduate curriculum for hospitality and tourism studies	17121 (2002)	Академски проекти	Локален координатор	Проф. д-р Гордана Речкоска ФТУ
7	Зголемување на регионалната соработка во ЈИЕ: адаптација на студиската програма за трет циклус за хотелиерство и туризам Enhancing regional cooperation in SEE: curriculum updating and adoption for tertiary-level hospitality and tourism courses	CD_JP-15007-2000	Академски проекти	Локален координатор	Проф. д-р Гордана Речкоска ФТУ
8	Развивање студиска програма и институционален капацитет за европски студии на УКИМ Establishing Curriculum Development and Institution Building for European Studies at UKIM	CD_JP-15001-2000	Академски проекти	Партнер	
9	Партнерство за развој на курикулум за едукација во областа на демократијата Partnership in curriculum development for teacher training in democracy	CD_JP-15057-2000	Академски проекти	Координатор	Проф. д-р Добри Петровски Педагошки факултет
10	Имплементација на ЕКТС на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Implementation of ECTS at the University “St Kliment Ohridski”	UM_JEP 15058-2000 (2001-2003)	Академски проекти	Координатор	Проф. д-р Елизабета Бахтовска Технички факултет
11	Специјалистички студии за наставници од средното стручно образование по предметот механика Specialist Studies of Secondary Vocational Education in Mechanics	AC_JEP-14136-1999	Академски проекти	Координатор	Проф. д-р Душан Поповски Технички факултет
12	Модернизација на јавната администрација и јавната политика во Македонија Modernization of Public Administration and Public Policy in the former Yugoslav Republic of Macedonia	AC_JEP-14359-1999	Академски проекти	Локален координатор	Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Ректорат

13	Виртуелна лабораторија како дел од виртуелниот универзитет Virtual Laboratory as Part of the Virtual University	UM_JEP 14078-99 (1999-2000)	Академски проекти	Локален координатор	Проф. д-р Пеце Митревски Технички факултет
14	Систем за учење на далечина Distance Education System	UM_JEP 13371-98 (1998-2000)	Академски проекти	Локален координатор	Проф. д-р Пеце Митревски Технички факултет
15	Развој на универзитетски информатички систем Development of University Information System	UM_JEP 13568-98 (1998-2000)	Академски проекти	Координатор	Проф. д-р Линда Фалберг Стојановска Технички факултет
16	Реструктурирање на наставната програма по биотехнологија Restructuration des Programmes d'Etudes en Biotechnologies	S_JEP-12127-97	Академски проекти	Координатор	Проф. д-р Борис Ангелков ФБН
17	Инфраструктура за проток и менаџмент на документи што води до интегриран универзитет Workflow and Document Management Infrastructure towards Integrated University	JEP-40045-2005	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Партнер	
18	Стратегија за европска интеграција на КАРДС универзитетите Stratégie d'intégration européenne d'Universités CARDS	JEP-18009-2003	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Координатор	Проф. д-р Борис Ангелков ФБН
19	Интеграција и структурирање на меѓународната соработка во Македонија Intégration et Structuration des Relations Internationales en ARYM	JEP-18023-2003	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Координатор	Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Ректорат
20	Бежичен кампус за зајакнување на студентските сервиси Wireless Campus for Strengthening of Student Services	17045 (2002)	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Партнер	
21	Создавање Хрватски центар за трансфер на знаења во областа на биотехнологијата и применетата економија за земјите од ЈИЕ Création Centre Transfer Croate en Biotechnique et Economie Appliquée aux Pays SEE	16003 (2001)	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Координатор	Проф. д-р Борис Ангелков ФБН
22	Виртуелна дигитална библиотека и дигитализација како дел од учењето на далечина Virtual Digital Library and Digitalization as a part of DES (Distance Education System)	16155 (2001)	Проекти за реформа на универзитетскиот менаџмент	Партнер	
23	Континуирано образование за европски прашања: воспоставување на „Центар за обука за европска	17013 (2002)	Високото образование и општеството	Партнер	

	интеграција“ Continuing Education in European Affairs: Establishment of a “European Integration Training Center”				
24	Право на ЕУ за заштита на индустриската сопственост – изградба на институции EU Industrial Property Law – Institution Building	17029 (2002)	Високото образование и општеството	Партнер	
25	Балканска мрежа за земјоделски науки и храна Réseau balkanique SAA	NP-15046-2000	Мрежни проекти	Координатор	Проф. д-р Борис Ангелков ФБН
26	ЈИЕ соработка во високото образование SEE Regional Cooperation in Higher Education	NP-15062-2000	Мрежни проекти	Партнер	
27	Менаџмент на квалитет на универзитетите во Македонија Quality Management at Universities in Macedonia	C016A06-2006	Структурни мерки	Партнер	
28	Одржлива мултикултурна интероперативна средина Sustainable Multicultural Interoperable Environment	C009B05-2005	Структурни мерки	Партнер	
29	Мрежа за обезбедување квалитет и акредитациски систем Quality Assurance and Accreditation System Network	C011B05-2005	Структурни мерки	Партнер	
30	Web-базирано мултимедијално е- учење за применети науки Web-based Multimedia E-Learning for Applied Technologies	C013B05-2005	Структурни мерки	Партнер	
31	Мултилингвална интернет-базирана чекор-по-чекор математика за сите Multilingual Internet Step-by-Step Math for All	C033A04 (2004)	Структурни мерки	Координатор	Проф. д-р Линда Фалберг Стојановска Технички факултет
32	Размена на „најдобра практика“ во воспоставувањето на ЕКТС Exchange of best practices in establishing ECTS	C006B03 (2003)	Структурни мерки	Координатор	Проф. д-р Елизабета Бахтовска Технички факултет
33	Физибилен студија за центар за континуирана обука и истражување во Охрид Feasibility Study for a Continuous Training and Research Center at Ohrid	CME-03112-97	Компакт мерки	Координатор	Проф. д-р Александар Џицковски ФТУ
34	Развој на систем за оценување на квалитетот на образовната изведба кој ќе биде претставен на македонските универзитети	CME-03118-97	Компакт мерки	Координатор	Проф. д-р Божин Доневски Технички факултет

	Developing a System of Quality Assessment of Educational Performance to be Introduced in Macedonian Universities				
35	Физибилна студија за континуирано образование за менаџмент Feasibility Study for a Continuing Management Education	CME-03119-97	Компакт мерки	Координатор	Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Економски факултет
36	Студија за реструктурирање на образованието за математичко инженерство Study into the Restructuring of Math-Engineering Education	CME-03575-97	Компакт мерки	Координатор	Проф. д-р Линда Фалберг Стојановска Технички факултет
37	Европа и Сократес проектот Europe and Socrates Project	CME-03589-97	Компакт мерки	Партнер	
38	Систем за обезбедување квалитет на високото образование, Македонија Quality Assurance System for Higher Education, Macedonia	CME-03612-97	Компакт мерки	Партнер	

### ERASMUS MUNDUS Акција 1

Бр.	Проект (наслов и акроним)	Идентификациски број на проектот	Координатор	Време на реализација	Влезни мобилности	Излезни мобилности
1.	Балканска академска шема за интернационализација на учењето/студирањето во соработка со универзитетите на ЕУ <b>BASILEUS I</b>	2008 - 1799	Универзитет во Гент, Белгија	15.07.2008 – 30.11.2011	1 кадар	4 студенти 3 кадри
	Балканска академска шема за интернационализација на учењето/студирањето во соработка со универзитетите на ЕУ <b>BASILEUS II</b>	2009 - 1738	Универзитет во Гент, Белгија	15.07.2009 – 30.11.2011	1 кадар	4 студенти 4 кадри
	Балканска академска шема за интернационализација на учењето/студирањето во соработка со универзитетите на ЕУ <b>BASILEUS III</b>	2010-4727/001-001-EMA2	Универзитет во Гент, Белгија	30.11.2010 – 29.11.2014	/	7 студенти 3 кадри
	Балканска академска шема за интернационализација на учењето/студирањето во соработка со универзитетите на ЕУ <b>BASILEUS IV</b>	2012-2667/001-001-EMA2	Универзитет во Гент, Белгија	15.07.2012 – 14.07.2016	1 студент 4 кадри	3 студенти 2 кадри

	Балканска академска шема за интернационализација на учењето/студирањето во соработка со универзитетите на ЕУ <b>BASILEUS V</b>	2013-2549/001-001-ЕМА2	Универзитет во Гент, Белгија	15.07.2013 – 14.07.2017	2 студенти 3 кадри	5 студенти 3 кадри
2.	Обука за претприемништво, технологија, инженерство и во обласата на математиката <b>EM2-STEM</b>	2010-4728/001-001-ЕМА2	City Универзитет, Лондон, ОК	ноември 2010 – ноември 2014	1 студент 1 админ. кадар	2 студенти 2 кадри
3.	Усвојување критички вештини за учење за иновативност, одржлив раст, мобилности вработливост во мултикултурното опкружување во земјите на Западен Балкан <b>SIGMA</b>	2012-2669-001-001-ЕМА2	Универзитет во Варшава, Полска	јули 2012 – септември 2016	2 студенти 1 кадар	5 студенти 2 кадри

### Останати меѓународни проекти

Бр.	Наслов	Финансиран од	Период на реализација	Локален координатор
1	Прекугранична соработка помеѓу универзитетите и образовните институции во областа на елементарните непогоди и образование за животната средина	Програма INTERREG IIIA	2004 – 2007	Проф. д-р Елизабета Бахтовска Технички факултет
2	Применети истражувачки инструкции во био-инженерингот	Оперативна интегрирана програма на Регионот Абрудио, Италија	2004 – 2006	Проф. д-р Елизабета Бахтовска Технички факултет

## Твининг проекти финансирани од ИПА – ЕУ

Идентификациски број на проектот	МК 13 IPA SO 02 15
Тип на проект	Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ
Земја/регион на којшто се однесува	Република Македонија
Наслов	“Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации”
Наслов на англиски јазик	<b>Further Improvement of the System for Development and Implementation of the National Qualification Network</b>
Општа цел	Главна цел на проектот е поддршка на процесот на натамошно подобрување на НРК и нејзино референцирање во согласност со ЕРК
Времетраење	18 месеци
Грант	2,25 милиони €
Имплементатор на проектот	Министерство за образование и наука на РМ
Конзорциум	Министерство за образование и наука Полска Министерство за образование наука и спорт, Р.Хрватска Одбор за партнерства на националната рамка за квалификации и кредити на Шкотска, Велика Британија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф. д-р Елизабета Бахтовска e-mail <a href="mailto:elizabetha.bahtovska@uklo.edu.mk">elizabetha.bahtovska@uklo.edu.mk</a>

Идентификациски број на проектот	МК 13 IPA SO 01 16 R
Тип на проект	Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ
Земја/регион на којшто се однесува	Република Македонија
Наслов	“Развивање на соработката помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи”
Наслов на англиски јазик	<b>Developing cooperation between Higher Education Institutions, the private sector and relevant public bodies</b>
Општа цел	Поддршка на врската помеѓу високообразовните институции и пазарот на труд со цел да се подобри квалитетот на високото образование од аспект на дипломираните и работодавачите како главни корисници на услугите на високото образование
Времетраење	14 месеци
Грант	750.000 €
Имплементатор на проектот	Министерство за образование и наука на РМ
Конзорциум	Министерство за национално образование, високо образование и истражување, Р. Франција Министерство за вработување и учење, Северна Ирска
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф. д-р Елизабета Бахтовска e-mail <a href="mailto:elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk">elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk</a>

## ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција“ 2007 – 2013

Идентификациски број на проектот	IPA/2010/DN 023658/CN362856
Тип на проект	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Земја/регион на којшто се однесува	Република Грција, Република Македонија
Наслов	Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на одржливо искористување на земјиштето
Наслов на англиски јазик	Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning
Акроним	TERRA_MED
Цел	Одржлив развој на областа во вид на студија/истражување, како и креирање алатки коишто ќе може да се применат и во други слични студии/истражувања..
Област	Унапредување и заштита на природните ресурси во областа
Времетраење	15 месеци (16.10.2015 – 15.01.2017)
Грант	766.000 €
Предвиден буџет за УКЛО	169.875,00 €
ЕУ Грант	144.393,75 €
Ко – финансирање	25.481,25 €
Координатор на проектот	Регион на Централна Македонија, Грција
Партнери	1. Аристотел Универзитет - Оддел за хемија, Солун, РГрција 2. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Доц.д-р Мила Арапческа <a href="mailto:arapceska@yahoo.com">arapceska@yahoo.com</a>

Идентификациски број на проектот	IPA/2010/DN 023657/CN361144
Тип на проект	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Земја/регион на којшто се однесува	Република Грција, Република Македонија
Наслов	Меѓуграничен центар за регенеративна медицина со матични клетки
Наслов на англиски јазик	Cross border stem cell regenerative medicine center
Акроним	REMEDIC
Цел	Формирање две лабораториски единици посветени на матично ракување и манипулација со матични клетки, од кои една на Медицинската школа при Аристотел Универзитетот во Солун, а другата на Високата медицинска школа при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.
Област	Заштита на живот
Времетраење	15 месеци (17.08.2015 – 17.11.2016)
Грант	494.305,50 €
Предвиден буџет за УКЛО	180 300 €
ЕУ Грант	153.255,00 €
Ко – финансирање	27.045,00 €
Координатор на проектот	Аристотел Универзитет/Факултет за стоматологија, Солун, РГрција
Партнери	1. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија



Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Петар Стефановски <a href="mailto:pstefanovski@hotmail.com">pstefanovski@hotmail.com</a>
----------------------------------	--

Идентификациски број на проектот	IPA/2010/DN 023657/CN361064
Тип на проект	Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Земја/регион на којшто се однесува	Република Грција, Република Македонија
Наслов	Заштита на водите: Тематски парк Акции
Наслов на англиски јазик	Water protection thematic park actions
Акроним	WATER_NET
Цел	Поддржување на прекуграничната соработка со РГрција, преку промовирање активности за значењето на водата и нејзина заштита, како и активности за заштита на природната средина во двете земји и мобилизирање на природните извори..
Област	Унапредување и заштита на природните ресурси во областа
Времетраење	15 месеци (22.06.2015 – 22.09.2016)
Грант	530.000 €
Предвиден буџет за УКЛО	60.000,00 €
ЕУ Грант	51.000,00 €
Ко – финансирање	9.000,00 €
Координатор на проектот	Општина Воден, РГрција
Партнери	1.Александар Технолошки Институт за образование, Солун, РГрција 2.Општина Охрид, Република Македонија 3.Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Ангела Васислеска <a href="mailto:avasileska@yahoo.com">avasileska@yahoo.com</a>